

Гледајќи ја сегашната севкупна политичка состојба во државава, особено т.н. преселба на довчерашните партнери во власта Стојан Андов и Тито Петковски, може да се заклучи дека сите политичари, доколку би биле во можност, би го продале името на Македонија.

Но, прашање е како и на кој начин? Дали со притаен компромис, кој би бил рамен на национално предавство или со дозвола на народот, кој преку референдум евентуално, не дај Боже, би се согласил за додавка или придавка?

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СУДБИНАТА "ПУСТА ДА НИ ОСТАНЕ" АКО НЕКОЈА "ЗМИЈА" ИМЕТО НИ ГО "АПНЕ"

Преговорите за името меѓу Македонија и Грција ја чекаат завршницата од предвремените парламентарни избори во земјава. Последните консултативни разговори на медијаторот Нимиц со специјалните преговарачи Васиљакис и Димитров одржани во Њујорк минаа во сенка на настаните во Скопје. Во меѓувреме, официјална Атина може мирно да спие и да кумува со разноразни предлози за името на Македонија, бидејќи само на меѓународната заедница ѝ се брза.

Преговарачките позиции на Грција се познати, додека раздорот во македонскиот и политички естаблишмент е сè поголем и сè појавен, иако за националните интереси на македонскиот народ и за идентитетот на македонската нација не смее да се почувствуваат разнотласија. Сепак, по сè изгледа, главните актери, претседателот Бранко Црвенковски и премиерот Никола Груевски, одлучија да играат со отворени карти и притоа нивните политички сателити го прифатија предизвикот, бидејќи само на тој начин можат да го продолжат својот политички век на траење.

ПОЗИЦИИ

Имено, гледајќи ја сегашната севкупна политичка состојба во државава, особено т.н. преселба на довчерашните партнери во власта Стојан Андов и Тито Петковски, може да се заклучи дека сите политичари, доколку би биле во можност, би го продале името на Македонија. Но, прашање е како и на кој начин? Дали со притаен компромис, кој би бил рамен на национално предавство или со дозвола на народот, кој преку референдум евентуално би се согласил,

не дај Боже, за додавка или придавка?

Со тоа и двете страни би си ги измиле рацете и одговорноста би ја префрлиле на друг, иако тие немаат елементарно право да го бришат македонското име од книгата на народите. Затоа се прашуваме, кој ќе ја цени или проценува одговорноста на македонските преговарачи, кои се обидуваат да ни продадат некаква си илузија.

Тоа значи дека првата клапа која се случи при приемот на Република Македонија во ООН со референцата БЈРМ ја уништи македонската преговарачка позиција. Затоа деценија ипол подоцна настаните ја газат националната позиција на Република Македонија. При тоа, дури денес се откриваат играчите, кои во текот на 1993 година одлучуваа за Македонија, за судбината на македонскиот народ и за граѓаните во земјава.

СРЕДБИ

Поради сите овие причини македонската преговарачка позиција не е кристално јасна, а политичката поделба уште повеќе ги уништува националните интереси на македонскиот народ. Улогата на медијаторот Нимиц е да кореспондира со преговарачките страни, но истовремено сè повеќе ја нагласува позицијата на меѓународната заедница, особено на САД, која очекува брза разрешница. По последните неформални консултации со преговарачите Димитров и Васиљакис, Нимиц одлучи да не

доаѓа во посета на Атина и на Скопје, бидејќи не гледа некоја си спектакуларна разрешница, кој би ги задоволрила преговарачите.

Процесот на преговори најверојатно ќе биде замрзнат во наредниве четири седмици, време во кое ќе се одвиваат само дипломатските консултации.

Сугестиите за одложување на преговорите доаѓаат од страна на Грција, која смета дека сè до изборот на новата Влада не постои субјект кој би го имал легитимитетот да донесе одлука за името. Со овој став се согласил и медијаторот, кој се плаши дека евентуалниот нов предлог би можел дополнително да го комплицира процесот на преговори. Конкретен предлог сепак се очекува да пристигне по предвремените избори на почетокот на јуни, кога новата Влада ќе има рок од еден месец со евентуален договор за името да им се приклучи на Албанија и на Хрватска, како нови членки на НАТО. Во очекување на новиот предлог за името премиерот најавува дека секоја евентуална промена ќе мора да биде одобрена на референдум, затоа што не може грст политичари да решаваат за толку важно прашање како што се случило во 1993 година.

"Кој го ризикува својот авторитет пред меѓународната заедница со единствена цел да издејствуваме одбрана на македонскиот идентитет, јазик и нација во спорот со името? Ама знаат и кој се залета да им се допадне на Грците", изјави Никола Груевски.